

<p>ПРО ЦЕРТ</p> <p>КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА</p> <p>Бр. на док: 3.2.3 в:02.03.2015</p>	<p>Кратка информација за собирање на самоникнати видови</p> <p>Вид на документ: Инфо</p> <p>Изготвил: Љубица Тимова/ Проверил/ Потврдил: Горан Колев</p>	<p>1/2</p>
--	---	------------

Кратка информација за собирање самоникнати видови согласно Законот за органско земјоделско производство на РМ и толкувањето на стандардот од страна на

ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА

Што значи собирање на органски самоникнати видови:

- ❖ Собирањето мора да биде одржливо;
- ❖ Не смее да штети на животната средина;
- ❖ Мора да се спредува во незагадени области и на незагадени места;
- ❖ Мора да биде добро документирано и да постои следливост за производот се до неговото потекло.

Одржливост:

- ✓ Мора да се **избегнува прекумерно собирање** на видовите;
- ✓ Видовите на Црвената листа или поинаку речено листата на **загрозени видови** не смеат да се собираат;
- ✓ **Оштетувањето на растенијата** мора да се сведе на минимум;
- ✓ Како генерално правило, не повеќе од 60% од цвеќињата и листовите, не повеќе од 70% од овошјето и не повеќе од 5% од корењата или кората од дрвјата треба да се собира од секое место на собирање, процентуалниот сооднос може да биде поголем за одредени, а значително помал за други видови;
- ✓ Компанијата мора да направи **проценка** на достапните ресурси односно за **видовите** кои се собираат;
- ✓ Одговорното лице/тело мора да постави детални **правила за собирање** за сите видови.

Штета врз животната средина:

- ✓ Собирањето не смее да го уништи или загрози **живеалиштето или храната на другите организми**;
- ✓ Собирачите не смеат да оставаат отпадоци, да придонесуваат за појавата на шумски пожари, да криволоват итн.

Незагадени области и места:

Собирањето не смее да се одвива

- ✓ Блису до големи **градови, индустриски центри** и нуклеарни инсталации;
- ✓ Блиску до патишта:

Возила на 5 минути	< 3	3 – 15	16 – 50	51 – 100	> 100
Оддалеченост што треба да се одржи (m)	нема	25	50	100	200

- ✓ На **конвенционални посеви или ливади**

<p>ПРО ЦЕРТ</p> <p>КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА</p> <p>Бр. на док: 3.2.3 в:02.03.2015</p>	<p>Кратка информација за собирање на самоникнати видови</p> <p>Вид на документ: Инфо</p> <p>Изготвил: Љубица Тимова/ Проверил/ Потврдил: Горан Колев</p>	<p>2/2</p>
--	---	------------

- ✓ Во шумски предели, каде **шумски инсектициди** се користеле во текот на изминатите 3 години;
- ✓ Во оддалеченост помала од **20 метри** од **конвенционалните** полиња каде се прска со пестициди (50 метри во случај на овоштарник со прскалки под висок притисок);
- ✓ Близу до **ѓубришта** (20 до 100 метри, зависно од големината на ѓубриштето), железници и други локални извори на загадување.

Обука на собирачите и надзор:

- ✓ **Собирачите** мора да бидат соодветно **обучени** во врска со техниките на берење, максималната количина која може да се собере (види 2), штетното влијание врз животната средина (види 3), соодветноста на местата за собирање (види 4);
- ✓ Имплементацијата на овие правила треба да биде **контролирана** од страна на одговорни тела; притоа најдобри резултати се постигнуваат кога собирањето се врши во организирани групи.

Записи, следливост и означување:

- ✓ Одговорната компанија или лице треба да презентира **план за органско управување**;
- ✓ Детална мапа (препорачливо 1 : 50.000, но не помала од 1 : 250.000) на регионот за собирање мора да се презентира; места за собирање, точки за продажба на големо и критични области (види 4) мора да бидат обележани на мапата;
- ✓ потврда од МЗШВ дека регионите во период не пократок од три години пред вршењето на собирањето не биле третирани со средства кои не се дозволени
- ✓ за употреба во органското земјоделско производство
- ✓ **Записи** за набавка, складирање, транспорт и продадени **количини** мора да се чуваат за секое ниво од процесот;
- ✓ Операторите треба да се трудат да постои повратна следливост барем до ниво на локални места на собирање;
- ✓ Сите складирани, транспортирани и продадени производи мора да се соодветно **означени**, а ознаката да вклучува информација за производот, количината, потеклото, датумот на пакување, органските услови и сертифицикаторот

Постапување по берба, чистење:

- ✓ Контактот со супстанции кои можат да предизвикаат загадување мора да се избегнува во текот на постбербените активности (транспорт, сушење, замрзнување, складирање, итн.);
- ✓ Можните загадувачи вклучуваат детергенти, дезинфекциски средства, родентициди, средства за фумигација, материји за заштита на дрво, итн.;
- ✓ Во текот на бербата и во сите нивоа на постбербените активности, со производите мора да се постапува во **соодветни санитарни услови**.

! *Водете сметка дека ова е само поглавје за основните барања за органски стандарди, како вовед. Операторот, секако, треба да биде запознаен и да ги исполни сите барања за односниот стандард.*